

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 јуни 2022 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Јован Димитријоски од Кичево УП2 09-46/22 од 15 март 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-25 од 1 март 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-25 од 1 март 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Јован Димитријоски од Кичево до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-46/22 од 15 март 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-25 од 1 март 2022 година на КЕЦ Кичево, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок на пумпа за наводнување во с. Белица, Кичево.

Жалителот бара броилото да се постави на најблискиот столб од нисконапонската мрежа.

Според Електродистрибуција, парцелата е на растојание од 700 метри од трафостаница и поради тоа падот на напонот е над дозволената вредност. Исто така за тоа подрачје нема урбанистичко-планска документација.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 10 мај 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-46/22 од 15 март 2022 година со прилог:
  - Приговор
  - Решение за одбивање на барање 11-25 од 1 март 2022 година на КЕЦ Кичево
  - БСП-1 образец од 28 јануари 2022 година
  - Решение за запишување на земјоделско стопанство во Единствениот регистар на земјоделски стопанства
  - Изјава за потреба од електрична енергија за пумпа за наводнување
  - GIS скица
2. Дополнителни докази од 17 март 2022 година со прилог:
  - Имотен лист бр. 42 за КП бр. 956, 957 и 958, КО Белица
  - Податоци за оптоварување на трафостаница
  - Податоци за потенцијални баратели на приклучок во околината

3. Дополнителни докази од 7 април 2022 година со прилог:
- Податоци за пад на напон
  - Податоци за растојание од парцела до последниот столб од нисконапонската мрежа

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, парцелата на жалителот е на поголемо растојание од нисконапонската мрежа, а не постои урбанистичко-планска документација за тоа подрачје што укажува на фактот дека не постои можност за изградба на потребна електроинфраструктура за реализација на приклучокот. Исто така, падот на напонот е вон дозволените граници.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–46/22  
9 јуни 2022 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски